



туристичка агенција
TRAVEL HOUSE
куќа на убавите патувања

ВЕ ВОДИ НА:

МАУРИЦИУС



РАЈСКИ ОСТРОВ СО ПЕЈ ОД ДРУГА ГАЛАКСИЈА



Маурициус е независна монархија, во рамките на Комонвелтот од 1968 година, република е од 1992 година на истоимениот остров и на неколку помали острови од групата Макаренски острови во Индискиот Океан, 800 км источно од Мадагаскар.

На Маурициус му припаѓа и островот Родригез.

Има околу 1.220.000 жители на површина од 2.040 км². Главен град е Порт Луис. Официјални јазици се англискиот, францускиот и креолскиот.

Островот има тропска клима, со температура меѓу 25 и 30 степени Целзиусови. Тоа е и период кога трае туристичката сезона. Можни се и краткотрајни тропски дождови.

Овој остров е еден од најпознатите во Индискиот Океан. Со својата екзотика тој го привлекува вниманието на многубројни туристи. Тоа е особено популарна дестинација за Европејците во текот на целата година.

Холандскиот принц Маурицијус Насеј ниту сонувал дека името ќе му се спомнува ширум светот дури и четиристотини години по неговата смрт. Морепловците на некогашната поморска велесила го колонизирале најголемиот остров од Макаренскиот архипелаг и го нарекле по својот иден владетел, но набрзо морале да го напуштат рајскиот остров и да им го препуштат на Французите.

По својата топографија овој остров е единствен во светот, а неверојатно различните пејзажи како повеќе да се дел од некој научно-фантастичен еп отколку на овоземските реалности. Околу островот се протегаат прекрасни плажи во должина од 330 км, опкружени со еден од најголемите корални гребени на светот, што условува исклучително поволна и изедначена





ЗАЖИ КАКО



клима. Бројните лагуни и тајните брегови и пештери се создадени за романтичен одмор, а гордите палми, многубројните дрвја и цвеќиња прават кога сте таму да се чувствувате како да сте во рајот, особено ако отседнете во некој од туристичките комплекси во близина на Гранд, Бел Мар, Блу, Флик-Флак и Тамарин.

Спроти овие величествени глетки се пределите околу вулканот Церфс, оковани со стврдната и црвена магма, па се добива впечаток како овој крај да е од друга галаксија. Куполата на овој вулкан е во средината на островот и претставува вистинска атракција за туристите, бидејќи внатрешноста е пошумена и личи на некој пејзаж од книгите на Толкин.

На јужната страна на Маурициус се наоѓа Националниот парк и тука сè е поразлично, поради кањонот на Црна

Река и величествениот водопад Александар, но по убавина не заостанува и водопадот Рочестер.

Маурициус е идеален за одмор од почетокот на април до крајот на јули и од септември до ноември кога нема воопшто дожд. Коралните гребени и подводните карпи се меѓу најубавите на светот, а во нив живеат повеќе од илјадници видови риби, водени мекотелци и школки, поради што на Маурициус доаѓаат љубителите на нуркањето и на подводниот риболов.

